

HI - TECH

Пишува:

Александар КЕЛТАНОСКИ

EPSON STYLUS

Epson објави мала револуција меѓу печатарите на мастило, креирајќи нова палета на бои, кои покрај вообичаените светли и темни нијанси, прв пат имаат и три нијанси на црно: мастило-црно, темносиво и светлосиво, чија задача е значително да го подобри печатењето црно-бели фотографии. Меѓутоа, нивното влијание се забележува и во печатените



фотографии во боја, при што се подобрени сенките и контрастот. За да не остане сè ова само теорија, Epson претстави и четири нови печатари, кои го користат новиот сет бои. Најмалиот е со ознака Stylus Photo R2400, кој има резолуција до 5.760dpi и може да печати фотографии до A3 формат. Следен во низата е Stylus Pro 4800, кој прима хартии широки до 43см, Stylus Pro 7800, кој печати на хартии до 60см и конечно, огромниот Stylus Pro 9800, кој достигнува до фамозни 112см. Единствено непозната е цената на овие печатари.

PLEXTOR PX-740A

Ознаката на новиот ДВД и ЦД снимач Plector, наменет за средно пребирливи корисници е PX - 740A, работи на интересен уред E-IDE, кој поддржува двослојни дивиди - медиуми и тоа + и - тип и R и RW. Брзината на снимање во формат на



дивиди +R DL е 8x, а во формат дивиди -R DL е 4x, додека еднослојните дивиди ги снима со брзина од 16x. Во најдобар случај, ова значи дека двослојниот диск од 8.5 гигабајти може да го снимат за 15 минути. Пишувањето и читањето ќе се одвива со брзина од 48x, а снимањето на цеде RW е со брзина од 32x. Се очекува дека во продажба ќе се појави уште во текот на идниот месец, а засега цената е непозната.

УНИВЕРЗАЛЕЦ

НТС би требало да биде универзален уред, кој го извршува сè она што и преносливите уреди. Овој апарат има голем екран VGA со резолуција од 640x 480 пиксели, тастатура QWERTY, а можете да го користите и како PDA уред со екран чувствителен на допир. Овој уред ќе ги поддржува мрежите 3G и WiFi покрај стандардно поддржаната мрежа GSM. Bluetooth и поврзување со кабел се подразбираат. Интересно е што ова ќе биде првиот уред кој ќе го користи Windows Mobile 5.0 што гарантира поддршка на сите најнови технологии и апликации. Првите примероци ќе се појават на рафовите на подобро опремените продавници кон крајот на годината.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177